



## МАДРИД

### СО АВИОН



#### 1 ден 30.12.2018 Софија – Мадрид

Поаѓање од аеродром Софија (Терминал 2) во 09:15 ч. за Мадрид со лет на "Bulgaria Air". Пристигнување на аеродромот во Мадрид во 11:50 ч. Туристичка програма во Мадрид: Кралската палата, изградена за време на владеењето на Фелипе V; Плошадот Ориенте - омилено место на жителите и гостите на Мадрид; "Шпанија" со споменикот на големиот писател Мигел де Сервантес и статуата на Дон Кихот и Санчо Панса; Гран Виа - најпознатата улица во градот; Ла Сибелес плоштад со фонтаната посветена на божицата на плодноста; Музеј Прадо; Плаза Мајор- срцето на градот; Пуерта дел Сол со "Kilometre zero" на Кралството Шпанија и симболот на Мадрид - Статуата на мечката и дрвото "Мадроњо". Трансфер до хотелот. Сместување. Слободно време - неопходно е да се користи јавниот превоз. **Ноќевање.**

#### 2 ден 31.12.2018 Мадрид – Толедо – Мадрид

**Појадок.** Слободно време во Мадрид со можност за индивидуална посета на Кралската палата или музејот "Прадо" (неопходно е користење на градски превоз) или по желба екскурзија до Толедо - неверојатна мешавина од христијанска, мавјарска и еврејска култура. Можност за посета на готска катедрала од 13 в. И црквата "Санто Томе" со ремек дело на Ел Греко "Погребот на грофот Оргас". Враќање во Мадрид. Слободно време. **Ноќевање во Мадрид.**

#### 3 ден 01.01.2019 Мадрид – Толедо – Мадрид

**Појадок.** Слободно време во Мадрид (неопходно е користење на градски превоз) или туристичка програма по желба (се одбира една од двете екскурзии):

1. Екскурзија до Саламанка - еден од најимпресивните градови во Шпанија, богат со историски и архитектонски ремек-дела и познат универзитетски центар. Пешачка прошетка во историскиот центар, дел од светското културно наследство на УНЕСКО: "Главниот плоштад" - еден од најубавите плоштади во Шпанија; Новата катедрала, изградена во 1513 г., се смета за прототип на познатиот во тоа време во Шпанија платерески стил; Универзитетот - еден од најпрестижните европски наставни центри, основан во 1218 г. ; Дворецот "Анаја" од 18 век. - денес зграда на Факултетот за филологија; Куќата на школките - една од најпознатите знаменитости на Саламанка.

2. Екскурзија до Авила - типичен пример за средновековен град, и Сеговиа, чиј најпознати историски споменици се аквадуктот изграден за време на владеењето на Цезар Август, готската катедрала и "Алкасар". **Враќање во Мадрид. Ноќевање.**

#### 4 ден 02.01.2018 Мадрид – Софија

**Појадок.** Ослободување на собите (багажот останува во соба за багаж). Слободно време во Мадрид - неопходно е да се користи градски превоз. Трансфер до аеродромот. Заминување за Бугарија во 14:20 ч. со лет на „Bulgaria Air“. Пристигнување на аеродром Софија (Терминал 2) во 18:40 ч.

Цена на аранжманот: **536€**

**Во цената е вклучено:**

- Авионска карта Софија - Мадрид - Софија на авиокомпанијата "Bulgaria Air" со вклучени аеродромски такси, чекиран багаж до 23 кг и рачен багаж до 10 кг
- Трансфер аеродром - хотел - аеродром
- 3 ноќевања со појадок во хотел "Courtyard by Marriott Madrid Princesa" 4\* (или сличен) во Мадрид
- Туристичка програма во Мадрид
- Патничко осигурување со покритие до 30 000 EUR на осигурителна компанија "Сава осигурување".
- Асистенција за време на целиот престој.

**Во цената не е вклучено :**

- Полудневна екскурзија до Толедо (без вклучени влезници) на турист при минимум 20 запишани туристи €30
- Екскурзија до Саламанка (без вклучени влезници) на турист при минимум 25 запишани туристи - €51
- Екскурзија до Авила и Сеговија (без вклучени влезници) на турист при минимум 25 запишани туристи - €45
- Влезници за музејот "Прадо" (15 EUR, за деца до 18 години - бесплатно),
- Музејот "Кралица Софија" (8 EUR, за деца до 18 години - бесплатно)
- Кралскиот дворец (10 EUR, за деца до 16 г. - 5 евра) во Мадрид
- Влезници за катедралата (11 евра) и црквата "Санто Томе" (2,5 евра) во Толедо
- Новогодишна вечера (по дополнителна понуда)
- Јавен превоз во Мадрид (1,7 EUR - еднонасочен билет, билет за 10 патувања - 10 EUR)
- Влезници за музеи, објекти и настани кои се посетуваат по желба.
- Трошоци од лична природа
- Бакшиш за водич / возач (1-2 евра на турист дневно - мора да се платат на лице место)
- За лица над 65 г. автоматски се додава доплата за осигурителна премија

Туристичката програма се спроведува на македонски/српски/бугарски јазик.

Важат општите услови за патување на Т.А. Феријал Кашиков и СКТМ

Цените се дадени во евра, уплата се врши исклучиво во денарска противвредност по курс 1€ = 62мкд.